

**Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки**

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
<http://bjn.gov.mk>

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА**ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН**

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Град Скопје**

I.1.2) Адреса: **Бул. Илинден 82**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса: <http://www.skopje.gov.mk>

I.1.5) Лице за контакт: **Марија Петрова Блажевска** Адреса на е-пошта: javninabavki@skopje.gov.mk Телефон/Факс: **3297-222/3297-292**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Изведба на дополнителни работи кои не се опфатени со Основниот Договор бр. 08-1781/1 од 28.05.2010 година за опремување плажа на Кеј на река „Вардар“ од мост „Гоце Делчев“ до „Камен мост“

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Работи - Изведување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Плажа на Кеј на река „Вардар“ од мост „Гоце Делчев“ до „Камен мост“

- II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):
- II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**
- II.5) Групна набавка: **Не**
- II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
- II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):
- II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**
- II.9) Рамковна спогодба: **Не**
- II.10) Времетраење на договорот:

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

- III.1) Вид на постапка: **Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас**
Оправданост за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:
произведени исклучиво за истражување, експериментирање, проучување или развој, но не за стоки во сериско производство со кое би се остварила добивка или поврат на трошоците на развојот или истражувањето
Дополнително образложение за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:
Дополнителните градежни работи произлегуваат од постоење на објективни причини односно намалување на капацитетите на околната инфраструктура односно напојување со електрична енергија, водоснабдување и одвод на отпадни води
- III.2) Меѓународна објава: **Не**
- III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**
- III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**
- III.5) Дали била користена електронска аукција? **Не**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

- IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба
- IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **20.12.2010**

IV.1.2) Број на добиени понуди: **1**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **„Алкон Проект“-Дооел, Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **ул. „Воин Драшковиќ“ бр.2/3**

Град или населено место: **Скопје** Држава: **МКД**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **1525423 ден.**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **1783216 ден.**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **23.12.2010**